

Information requests	Барана информација	Vendor Supplier Self-Declaration / Изјава од Добавувачот
Company Name incl. Legal form	Име на компанијата вкл. Правна форма	
Street	Улица	
Address	Адреса	
PO box No.	Поштенски фах	
Zip Code	Поштенски код	
Town/city	Место / град	
Country	Земја	
Web page	Web страна	
Contact E-mail	Контакт E-mail	
Contact phone No.	Контакт телефон	
Contact fax No.	Контакт факс	
Is your company listed in the commercial register based on its legal form?	Дали вашата компанија е регистрирана во Централен регистар како правен субјект?	
Commercial register No.	ЕМБС (Единствен Матичен број на субјектот)	
Unique tax identification No.	ЕДБ (Единствен даночен број)	
Organizational form (LLC / LTD / INC ...)	Организациски облик (ДООЕЛ /ДОО /АД ...)	
Town/city (commercial registry entry)	Место / град на регистрација	
Country (Commercial register entry)	Земја на регистрација	
Shareholder (Names and shares) e.g. share >= 10%	Акционер (Име и акции) на пример, удел >= 10%	
Chief Official (Names and title)	Управител (Име и титула)	
Is the company an entity which is owned / controlled by public office?	Дали компанија е ентитет кој е во сопственост / контролира од страна на Јавна институција?	

Банкарски информации

Banking information

Bank code	Банкарски код	
Bank name	Име на банката	
Bank country	Земја на регистрација на банката	
Account Number	Број на сметка	
IBAN/SWIFT code (BIC code)	IBAN/SWIFT код (BIC код)	
Name of account holder	Име на сопственикот на сметката	

Business data

Деловни податоци

Number of FTE	Број на вработени	
Revenue last year [in OPCO currency / suppliers currency]	Приход од минатата година [во локална валута / валута на добавувачот]	

Compliance Questions

Прашања за Усогласеност

We embrace, support and enact, within our sphere of influence, a set of core values in the areas of human rights, labour standards, the environment and anti-corruption.	Се залагаме, поддржуваме и промовираме, во рамките на нашата сфера на влијание, група на основни вредности во областите на човековите права, работни стандарди, животната средина и борба против корупцијата.	
We actively engage against corruption in all its forms and ensure that our subcontractors adhere to the equivalent standards.	Активно се вклучуваме во борба против корупцијата во сите нејзини форми и гарантираме дека нашите подизведувачи се придржуваат кон еднакви стандарди.	
Has the company or its current management ever been charged with or convicted of any financial crime, corruption or fraud?	Дали компанијата или актуелната Управа некогаш биле обвинети или осудени за каков било финансиски криминал, корупција или измама?	

References
Препораки

Customer Name:	Име на клиент:	
Name of service / solution / project:	Име на услугата / решение / проект:	
Content:	Содржина:	

Customer Name:	Име на клиент:	
Name of service / solution / project:	Име на услугата / решение / проект:	
Content:	Содржина:	

Customer Name:	Име на клиент:	
Name of service / solution / project:	Име на услугата / решение / проект:	
Content:	Содржина:	

Date	Дата	
Signature (of Supplier's official representative)	Потпис (овластен претставник на Добавувачот)	
Company stamp	Печат од компанијата	

Ве молиме доставете копија од извод од Централен Регистар не постар од 3 месеци, како пропратен документ на Изјавата на Добавувачот.

Please provide copy of the legal form of the commercial registration not older than 3 months, as support document to Vendor Self-declaration.

За официјална промена на која било информација Добавувачот е должен да достави писмено известување.
For official change of any of information stated above Vendor is obliged to send written notification.